
ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА



Република Македонија
Влада на Република Македонија



Критериуми



Република Македонија
Влада на Република Македонија

Критериуми 1/2

Врз основа на добиените барања и доставената уредна и комплетна документација, се врши изборот на корисниците на средства за програма врз основа на следните критериуми:

- Подмирени јавни давачки за календарската 2017 година;
- Да нема отворена постапка за стечај;
- Да нема отворена постапка за ликвидација;
- Да нема изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- Да нема изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- Да се регистрирани во Регистерот на издавачи на печатени медиуми во Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми;



Критериуми 2/2

Врз основа на добиените барања и доставената уредна и комплетна документација, се врши изборот на корисниците на средства за програма врз основа на следните критериуми:

- Да се печателе и дистрибуирале на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на Јавниот повик;
- Последните три години до денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет да се продавале на пазарот по цена од минимум 10 денари за националните дневни весници, минимум 10 денари за локалните неделници и минимум 50 денари за националните неделници;
- Под кривична и материјална одговорност се гарантира точноста на податоците.





Одобрени барања и висина на одобрениот износ



Република Македонија
Влада на Република Македонија



Одобрени барања и висината на износот

#	Име на печатен медиум	Пресметана сума за исплата за печатење (во ден.)	Пресметана сума за исплата за дистрибуција (во ден.)
1	Репро принт ДООЕЛ (Нова Македонија)	50% од 10.353.922 = 5.176.961	50% од 2.013.417 = 1.006.709
2	Слободен печат ДОО - Скопје	50% од 20.280.180 = 10.140.090	50% од 8.275.303 = 4.137.652
3	Медиа прес ВМ ДООЕЛ Битола	50% од 489.000 = 244.500	/
4	ЗАМАН ДООЕЛ - Скопје	70% од 1.290.131 = 903.092	/
5	ДИТ Зенит прес плус ДОО Прилеп	50% од 564.195 = 282.098	50% од 10.489 = 5.245
6	Капитал Медиа груп ДООЕЛ	50% од 3.701.251 = 1.850.626	50% од 529.976 = 264.988
7	Коха Продукцион ДОО	70% од 6.063.600 = 4.244.520	70% од 982.338 = 687.637
8	Вечер прес ДООЕЛ	50% од 12.088.119 = 6.044.059	50% од 2.421.976 = 1.210.988
9	АТВ Медиа компани - Скопје	70% од 1.328.310 = 929.817	70% од 162.992 = 114.095
10	Медиа плус Фокус ДООЕЛ	50% од 6.628.580 = 3.314.290	50% од 2.620.295 = 1.310.148
11	Еуро МАК Компани ДОО	50% од 1.306.900 = 653.450	50% од 95.310 = 47.655



Одбиени барања



Република Македонија
Влада на Република Македонија



Одбиени барања

Порта 3

Иако има доставено уредна и комплетна документација, нема право на учество на Јавниот повик бидејќи не го исполнува основниот услов за право на учество, кој гласи: „печатениот медиум треба да биде од општ информативен карактер и да објавува содржина насочена кон непрекинато информирање на јавноста за тековните политички, економски, социјални и културни прашања“. Комисијата заклучи дека Порта 3 е специјализирано списание за градежништво, архитектура и екологија.

Шења

Комисијата утврди дека барателот со архивски број 10797/10 (Културно здружение Визиони-М / Шења) нема уредна и комплетна документација бидејќи во барањето недостасува Изјава дека барателот под морална, материјална и кривична одговорност гарантира за точноста и веродостојноста на наведените податоци и Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Предвидена сума
од Буџетот за
Програмата

50.000.000 денари

Вкупно исплатена
сума од Буџетот
за Програмата

42.568.620 денари



Република Македонија
Влада на Република Македонија

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА



Република Македонија
Влада на Република Македонија